




-

22.04.2021
. 5 56

. 047/551- 903



1.

(„ O 8/2015 11/2015) („ ” 50 .5/02) 1 3 71 1 3 ” .7/2010, 13/2013,

2021

2021 ,
20.04.2021 .

.09-915/1
22.04.2021

..

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 33 и 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005,04/2008,103/2008,156/2009,95/2010,180/2011,171/2012,192/2015 и167/2016), Советот на Општина Ресен на 65 седница, оддржана на ден 20.04.2021 година ја донесе следната :

О Д Л У К А

За проширување на средствата на Буџетот на Општина РЕСЕН
За 2021 година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на ОпштинаРЕСЕН за 2021 година, на следниот начин :

Потпрограма Потставка	САМОФИНАН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
Се зголемуваат приходите на следните потаставки :				
742111 Приходи од обединетите нации	0	0	90.000	0
	0	0	269.000	0
742119 Други општи и тековни донации	0	0	179.000	0
	0	0	269.000	0
и се распредуваат на следните расходни потаставки :				
G10 ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
425990 Други договорни услуги	0	0	90.000	0
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ				
423810 Ситен инвентар	0	0	179.000	0
	0	0	269.000	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Сл.Гласник на Општина Ресен и станува составен дел на Буџетот на општината за 2021 година.

Бр. 08- 811/4

20.04.2021 г.

Претседател на Советот на
Општината
Никола Станковски , С.Р

2.

(,, O 8/2015 11/2015) " 50 1 3 .5/02) 71 1 3 " .7/2010, 13/2013,

200.000

"

200.000

"

20.04.2021

.09-915/2
22.04.2021

..

(" 36 1 15 " . 5/2002), 23 1 47 " . 7/2010, 13/2013, 8/2015 11/2015) 11 (. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 35/19, 275/2019) , 20.04.2021 , :

200.000

1

200.000
SMART WATER SAV LEES WEST II

31.07.2021 ,
. 02-116/3 24.03.2021 .

" "

“ . ”

.08-811/5
20.04.2021

3.

(,, O 8/2015 11/2015) (,, ” 50 .5/02) 1 3 71 1 3 ” .7/2010, 13/2013,

” “

” “ ’
20.04.2021 .

.09-915/3
22.04.2021

(„ 36 1 10
 „ .5/02), 23 1 36
 („ „ . 7/2010, 13/2013, 8/2015
 15/2015) 3 2
 „, .76/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016 21/2018),
 20.04.2021 ,
 „)

” “
 1
 ” “
 2
 : ” “

1				
2				
3				
4	.	WFONXXGCDN3V00031		
5				

”

.08-811/6
20.04.2021

, . .

4.

(,, O 8/2015 11/2015) ” 50 .5/02) 1 3 71 1 3 ” .7/2010, 13/2013,

” ““ 20 2020/2021

” ““ 20 2020/2021 , 20.04.2021 .

.09-915/4
22.04.2021

. .

(. 53 4 5 .161/2019) 23 1 47
13/2013, 8/2015, 11/2015) (“ ” .7/2010,
20.04.2021 :

A

20
2020/2021

”

““

1

.08-1453/19 26.08.2020 ,

20

2020/2021

“

“ ,

:

14. - .

, ,

11

:

-

4+1

-

4+2

2

” .

”

.08-811 /7

20.04.2021

. . .

5.

50 1 2 51 2
(" " .05/02) 72
(" " . 7/2010, 13/2013, 8/2015 11/2015),
22.04.2021

. , . 08-811/8 20.04.2021

1.

20.04.2021

20.04.2021 , . 08-811/8

2.

"

"

" . 5/02),

50

("

2)
3).

(1
(1

(51 1).

20.04.2021

(
41/14, 129/15, 71/16, 106/16 83/18

36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11,

(.75/01)

360

1

.09-915/5
22.04.2021

СОДРЖИНА:

1.	2021	. 2
2.	“ 200.000 3
3. ”	“	. 5
4.	““ 20 2020/2021	”	. 7
5.	20.04.2021 08-811/8	. 8